

Литература

Броят на бромот на се стапа со фосфатниот и натриевиот — останци за високите, тајни отвори (2) и каде што се вградуваат врските и отворите со високи дебелини на обвивките. Останци за сите отвори 547.462.3-302:541.135.27

ПОЛАРОГРАФСКО ОДНЕСУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА БРОМИРАЊЕ НА МАЛЕИНСКА И ФУМАРНА КИСЕЛИНА

И. Спиревска, В. Рекалиќ

Хемиски институт, Природно-математички факултет, Скопје

Технолошки-металуршки факултет, Белград

Испитано е поларографското однесување на бромираните производи на малеинската и фумарната киселина во фосфатен пuffer во областа на pH од 2 до 6,5. Се покажа дека на бројот на брановите, на нивната висина и вредност на полубраниовиот потенцијал, има значително влијание pH вредноста на растворот. Со бромирање на киселините, при на ведени услови, не се добива очекуваниот производ, односно *mezo* или рацемскиот облик на 2,3-дibромкилибарната киселина.

При испитување на поларографското однесување на *mezo*-2,3-дibромкилибарната киселина, во фосфатен пuffer со различна киселост, најдени се два брана на пониските pH вредности и три (слабо формирани) на повисоките pH вредности. Првиот бран потекнува од иреверзибилна, двоелектронска редукција на оваа киселина до фумарна, а вториот од редукција на создадената фумарна до килибарна.

УВОД

Литературните податоци (1, 2) укажуваат дека при бромирање на малеинската и фумарната киселина, во водена средина, доаѓа до електрофилна адииција на бромот на двојната врска и се создаваат стериозомерните форми (*mezo* и рацемска) на 2,3-дibромкилибарна киселина.

Присуствиот бром во *mezo* и рацемската 2,3-дibromкилибарна киселина доведува до тоа да таа лесно се редуцира на капелната живина електрода. Меѓутоа, во литературата многу малку е проучено поларографското однесување на овие киселини. Rosenthal и Elving го испитувале поларографското однесување на *mezo*-2,3-дibromкилибарната киселина во ацета-

тен и амонијачен пuffer во областа на pH од 2 до 9. Наведените автори (3) нашле дека редукцијата на *mezo*—2,3-дibромкилибарната киселина се одвива аналогно на нејзината хемиска редукција (4), односно доаѓа до *trans* елиминација на бромот и се гради фумарна киселина. Аналогно поларографско однесување за *mezo*—2,3-дibромкилибарната киселина нашле и Elving со сораб. (5). Тие го испитале и поларографското однесување на рацемската 2,3-дibромкилибарна киселина во различни пufferи и утврдиле дека таа се редуцира до малеинска или фумарна во зависност од pH вредноста на растворот, како и од составот на пufferот.

Целта на нашата работа беше да се испита поларографското однесување па производите добиени при бромирање на малеинската и фумарната киселина, во фосфатен пuffer при различни pH вредности. Наведените услови се покажаа како поволни за симултано определување на изомерните киселини во смеша (6), па сакавме да утврдиме дали посгоди можност за определување на овие киселини и преку нивните производи на бромирање. Ваквата постапка многу често се користи во литературата за определување на низа органски соединенија (7).

При бромирање на фумарната киселина се очекува да се добие *mezo*—2,3-дibромкилибарна киселина, а при бромирање на малеинската смеса од *mezo* и рацемска 2,3-дibромкилибарна киселина, чии што однос зависи од условите на изведувањето на реакцијата (2). Во литературата нема податоци за поларографското однесување на *mezo* и рацемската 2,3-дibромкилибарна киселина во фосфатен пuffer. Заради тоа го проучивме и поларографското однесување на *mezo*—2,3-дibромкилибарната киселина во овој пuffer. Рацемската 2,3-дibромиклибарна киселина се очекува да се однесува слично на *mezo* формата (5).

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ

mezo—2,3-Дibромкилибарната киселина беше синтетизирана по постапката на Eichelberger (8). Точката на топење на прекристализираната супстанца беше 528—529 K. Чистотата на киселината беше проверена и со снимање на IR спектар. Останатите употребени реагенси беа со чистота p. a.

Поларограмите беа регистрирани на поларографот Radio-meter-Polariter PO4. Карактеристиките на капиларата беа определени во дестилирана вода на потенцијал О V (во однос на зачитена каломелова електрод) и при висина на столбот од жива 35 см. Времето на капење изнесуваше 4,0 s, а брзината на истекување на живата $2,29 \text{ mg s}^{-1}$. Кислородот од испитуваниот раствор беше отстранет со воведување на азот во електролитската ќелија во време од 8 до 10 min. Инертна атмосфера во текот на мерењето беше одржувана со струење на азот над испитуваниот раствор. Мерењата беа вршени на температура од $298 \pm 0,5$ K.


Киселоста на растворот беше мерена непосредно пред поларографското снимање со пехаметар Radiometer pHM 26 со стаклена електрода.

Како основен електролит беше употребен фосфатен пуфер со различна pH вредност. Тој беше припремен со неутрализација на фосфорна киселина со концентриран раствор на KOH (6). За отстранување на непрореагираниот бром беше применет 10% раствор од хидроксиламин хидрохлорид. Како површинско активна супстанца беше употребен свежо приготвен 1% раствор на желатин. Неговата концентрација во испитуваните раствори изнесуваше 0,005%.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

На сл. 1 се прикажани поларографските бранови на *mezo* — 2,3-дibромкилибарната киселина во $0,1 \text{ mol dm}^{-3}$ фосфатен пуфер во присуство на 1 mol dm^{-3} KCl во областа на pH од 2 до 6,5.

Во покиселите раствори се забележува појава на два добро формирани, дифузиони поларографски бранови, кои имаат скоро иста висина. Вредностите на полубрановите потенцијали се блиски со вредностите што ги нашле Elving и сораб. (5) во фосфатно-цитратен пуфер (таблица 1) на приближно еднаков ацидитет на растворот.



Сл. 1 Полярографски бранови на *mezo*-2,3-дибромклизибарна киселина (2 mmol dm⁻³) во фосфатен пuffer (0,1 mol dm⁻³ H₃PO₄ + KOH, 1 mol dm⁻³ KCl) при различни pH вредности


Таблица 1

Висина на поларографскиот бран (h/mm) и вредност на полубрановиот потенцијал ($E_{1/2}$), на *mezo* — 2,3 — дигромкилибарна киселина (2 mmol dm^{-3}) и фумарна киселина (2 mmol dm^{-3}) во фосфатен пuffer ($0,1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ H}_3\text{PO}_4 + \text{KOH } 1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ KCl}$) при различни pH вредности, $1 \text{ mm} = 0,28 \mu\text{A}$

pH	h_I	h_{II}	h_{III}	Литературни податоци (5)					
				$-(E_{1/2})_I$	$-(E_{1/2})_{II}$	$-(E_{1/2})_{III}$	pH	$-(E_{1/2})_I$	$-(E_{1/2})_{II}$
<i>mezo</i> — 2,3 — Дибромкилибарна киселина									
2,10	44,5	46,5		0,10	0,78		2,00	0,06	0,72
2,82	46,5	47,5		0,20	0,84				
4,10	44,5	43,2		0,36	1,08		4,05	0,23	0,89
4,40	46,0	39,3		0,39	1,09				
5,37	45,7	25,0	21,5	0,55	1,15	1,45	5,81	0,55	1,20
6,27	43,5	4,5	34,0	0,66	1,16	1,48			
Фумарна киселина									
2,15	47,5			0,77					
2,81	48,6			0,84					
5,43		16,6	29,6		1,15	1,43			
6,25		1,5	36,0		1,18	1,46			

Со наголемување на pH вредноста на растворот полубрановите потенцијали на двета брана се поместуваат кон понегативни вредности. Висината на првиот бран останува константна до pH 5,37, а на вториот до pH 4. На повисоките pH вредности (над pH=4) се забележува уште еден бран, сосем слабо формиран. Однесувањето на последните два брана е сосем слично со однесувањето на брановите добиени, при исти услови, во раствор од фумарна киселина (таблица 1).


За да бидеме сигурни дека вториот бран при редукција на *mezo*—2,3-дигромкилибарната киселина потекнува од редукција на формираната фумарна киселина, кон растворите од *mezo*—2,3-дигромкилибарната киселина во фосфатен пuffer на pH 2,81 и 6,27 (сл. 2, криви 1) е подадено фумарна (сл. 2, криви 2), односно малеинска киселина (сл. 2, криви 3).



Сл. 2 Полярографски бранови на 2 mmol dm⁻³mezo - 2,3 - добром-
килибарна киселина (криви 1), во присуство на фумарна (криви 2) и во
присуство на маленска киселина (криви 3) во 0,1 mol dm⁻³ фосфатен
шфер и 1 mol dm⁻³KCl

На pH 2,81 вредностите на полубраниовите потенцијали на малеинската и фумарната киселина се блиски, па доаѓа до сумирање на брановите на двете киселини со вториот бран на *mezo* — 2,3-дибромкилибарната киселина. На pH вредност 6,27, на која разликите во полубраниовите потенцијали на изомерните киселини се поизразени, доаѓа до сумирање само на брановите на фумарната киселина со вториот и третиот бран на *mezo* — 2,3-дибромкилибарната киселина.


Од наведените резултати произлегува дека редукцијтаа на 2,3-дибромкилибарната киселина, веројатно, тече по следните равенки:



Со логаритамска анализа на брановите на pH 2,1 се доби вредност за коефициентот на пренос на првиот бран 0,36, а на вториот 0,33 што значи дека двоелектронската редукција на *mezo* — 2,3-дибромкилибарната киселина, како и на наградената фумарна, тече иреверзibilно. Промената на обликот на бранот и на вредноста на полубраниовиот потенцијал во зависност од pH вредноста на растворот е резултат на ацидо-базните равнотежи во системот и на редукцијата на различните форми на киселините на електродата.

За поларографско определување на *mezo* — 2,3-дибромкилибарната е покарактеристичен првиот бран. Исто така би ги препорачале пониските pH вредности (pH околу 2), каде што е бранот добро формиран и со константна висина.


Ако кон растворите од малеинска киселина, во присуство на фосфатен пuffer, се додаде еквивалентно количество на бром, се добиваат производи на чии поларограми, снимени по 24 часа, се забележуваат два брана на пониските pH вредности, а еден бран на повисоките (сл. 3).



Сл. 3 Поларографски бранови на бромираният производни на 2 mmol dm⁻³-малеинска киселина (молски однос киселина : бром = 1 : 1) при различни pH вредности во фосфатен пuffer (0,1 mol dm⁻³ H₃PO₄ + KOH, 1 mol dm⁻³ KCl)

На pH 2,81 вредностите на полубрановите потенцијали на малеинската и фумарната киселина се близки, па доаѓа до сумирање на брановите на двете киселини со вториот бран на *mezo* — 2,3-дигромкилибарната киселина. На pH вредност 6,27, на која разликите во полубрановите потенцијали на изомерните киселини се поизразени, доаѓа до сумирање само на брановите на фумарната киселина со вториот и третиот бран на *mezo* — 2,3-дигромкилибарната киселина.


Од наведените резултати произлегува дека редукцијта на 2,3-дигромкилибарната киселина, веројатно, тече по следните равенки:



Со логаритамска анализа на брановите на pH 2,1 се доби вредност за коефициентот на пренос на првиот бран 0,36, а на вториот 0,33 што значи дека двоелектронската редукција на *mezo* — 2,3-дигромкилибарната киселина, како и на наградената фумарна, тече иреверзibilno. Промената на обликот на бранот и на вредноста на полубрановиот потенцијал во зависност од pH вредноста на растворот е резултат на ацидо-базните равнотежи во системот и на редукцијата на различните форми на киселините на електродата.

За поларографско определување на *mezo* — 2,3-дигромкилибарната е покарактеристичен првиот бран. Исто така би ги препорачале пониските pH вредности (pH околу 2), каде што е бранот добро формиран и со константна висина.

Ако кон растворите од малеинска киселина во присуство на фосфатен пuffer, се додаде еквивалентно количество на бром, се добиваат производи на чии поларограми, снимени по 24 часа, се забележуваат два брана на пониските pH вредности, а еден бран на повисоките (сл. 3).



Сл. 3 Поларографски бранови на бромираните производи на 2 mmol dm⁻³-малеинска киселина (молски однос киселина : бром = 1 : 1) при различни pH вредности во фосфатен пuffer (0,1 mol dm⁻³ H₃PO₄ + KOH, 1 mol dm⁻³ KCl)

Аналогно однесување покажаа и производите на бромирање на фумарната киселина (таблица 2).

Таблица 2


Висина на поларографскиот бран (h/mm) и вредност на полубрановиот потенцијал ($E_{1/2}/\text{V}$) на 2 mmol dm^{-3} малеинска, односно фумарна киселина во присуство на еквивалентно количество на бром во $0,1 \text{ mol dm}^{-3}$ фосфатен пуфер и $1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ KCl}$ при различни pH вредности, $1 \text{ mm} = 0,28 \mu \text{A}$

pH	Бромирани производи на малеинската киселина				Бромирани производи на фумарна киселина			
	h_I	h_{II}	$-(E_{1/2})_I$	$-(E_{1/2})_{II}$	h_I	h_{II}	$-(E_{1/2})_I$	$-(E_{1/2})_{II}$
2,09	47,9	24,6	0,338	0,735				
2,02					46,8	10,0	0,390	0,740
2,76	43,7	23,4	0,410	0,803				
2,64					44,9	9,4	0,455	0,788
3,16	42,5	30,1	0,443	0,878				
3,21					40,0	10,6	0,540	0,875
5,75		44,4		1,023				
5,89					40,9			
6,52		38,4		1,078				1,052
6,55					37,7			1,112

Треба да се очекува првиот поларографски бран да потекнува од редукција на формираната *mezo* или рацемска дигромкилибарна киселина, а вториот од редукција на непрореагирана незаситена киселина (малеинска или фумарна), како и од незасилената киселина што се формирала при редукција на дигромкилибарната киселина. Вредноста на полубрановиот потенцијал за првиот бран (таблица 2), кај двета производа на бромирање е znatno понегативна од онаа што одговара на редукција на формираната *mezo*-2,3-дигромкилибарна киселина (таблица 1). Вредноста на полубрановиот потенцијал за вториот бран е блиска со вредноста на вториот бран кај *mezo*-2,3-дигромкилибарната киселина, но отј има значително помала висина. Значи, при бромирање на малеинската и фумарната киселина во фосфатен пуфер не се добиваат очекуваните производи.

Во текот на реакцијата на бромирање, формираниот цикличен бромониум јон може да реагира со хлоридот, којшто е во голем вишок, наместо со бромидот (9). Меѓутоа, испитувањата во отсуство на KCl не дадоа битни промени на поларограмот. Со понатамошно менување на условите на изведување на реакцијата (промена на молскиот однос на киселина спрема бром, времетраењето на реакцијата, составот на растворот) не се добија некои позначајни промени на снимените поларограми, освен кога калиумхлоридот го заменивме со калиумбромид.

Во овој случај се појави бранот на *mezo* — 2,3-дигромкилибарната киселина, покрај претходните два брана (сл. 4).



Сл. 4 Поларографски бранови на бромираните производи на 2 mmol dm^{-3} малеинска киселина (молски однос киселина : бром = 1 : 1) (криви 2 и 3) и 2 mmol dm^{-3} *mezo*-2,3 дигромкилибарна киселина (криви 1 и 4) во 0.1 mol dm^{-3} фосфатен пuffer и 1 mol dm^{-3} KBr.

Познато е дека во отсуство на вишок од калиумбромид може да дојди до хидролиза на бромот, па да се формира 2-бром-3-хидроксилибарна киселина, наместо дибромкилибарна киселина (10). Значи, може да се претпостави дека првиот бран, на пониските pH вредности, како и бранот добиен на повисоките pH вредности (pH над 4), во присуство на KCl е резултат на редукција на оваа киселина.

Понатамошните испитувања покажаа дека во областа на pH каде што се појавува еден бран на бромираниите производи се добива линеарна зависност помеѓу висината на бранот и концентрацијата на киселината. Меѓутоа, заради близките вредности на полубрановите потенцијали од бромираниите производи не е можно определување на стереоизомерните киселини во смеса.

Значи, од добиените резултати за поларографското однесување на бромираниите производи на малеинската киселина и фумарната може да се изведе заклучок дека реакцијата на бромирање неможе да најде соодветна аналитичка примена, но процесот на бромирање може поларографски да се следи, па и евентуално да се насочи во саканиот правец.

ЛИТЕРАТУРА

1. I. Roberts, G. E. Kimball, J. Am. Chem. Soc., 59, 947 (1937)
2. H. Weiss, J. Am. Chem. Soc., 99, 1670 (1977)
3. I. Rosenthal, P. J. Elving, J. Am. Chem. Soc., 73, 1880
3. I. Rosenthal, P. J. Elving, J. Am. Chem. Soc., 73, 1880 (1951)
4. H. Finkelstein, Ber., 43, 1528 (1910)
5. P. J. Elving, I. Rosenthal, A. J. Martin, J. Am. Chem. Soc., 77, 5218 (1955)
6. I. Spirevska, B. J. Rekalić, Glasnik Hem. društva Beograd, 49, 45 (1984)
7. Я. Турьян, Химические реакции в полярографии, Издательство, Химия, Москва, 1980, стр. 316
8. L. Eichelberger, J. Am. Chem. Soc., 48, 1320 (1926)
9. Р. Моррисон, Бойд Р., Органическая химия, Издательство, Мир Москва, 1974, стр. 853
10. E. Terry, L. Eichelberger, J. Am. Chem. Soc., 47, 1067 (1925)

Глас. хем. технол. Македонија 6 (1989).

S U M M A R Y

THE POLAROGRAPHIC BEHAVIOR OF THE BROMINATION PRODUCTS
OF MALEIC AND FUMARIC ACID

I. Spirevska, V. Rekalić

Institute of Chemistry, Faculty of Science, Cyril and Methodius University,
Skopje

Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade

We have examined the polarographic behavior of the bromination products of maleic and fumaric acid, in phosphate buffer in the region of pH about 2 to 6.5. This showed that the pH value of the solution has a great influence on the number of waves, their heights and values of the half-wave potential. Bromination of these acids, under mentioned condition, did not give the expected product, namely mezo or racemic 2,3-dibromosuccinic acid.

The polarographic behavior of mezo-2,3-dibromosuccinic acid in phosphate buffer, showed two waves at low pH values and three weakly formed waves at higher pH values. The first wave is due to the two-electron, irreversible reduction of this acid into fumaric acid and the rest of the waves corresponds to the reduction of fumaric acid to succinic acid.

ACKNOWLEDGMENT

This work was supported by the Ministry of Education and Science of the Federal Republic of Yugoslavia and the Ministry of Science and Technological Development of the Republic of Macedonia. The authors would like to thank Dr. S. Stojanović and Dr. S. Jevremović for useful discussions and help in preparation of the manuscript.